

## ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ПОРОДУВАЊЕ

### ВОВЕДНИ ОДРЕДБИ

#### Член 1

- (1) Овие посебни услови за осигурување на породување (во понатамошниот текст: Посебни услови) се составен дел од договорот за осигурување што договоруваачот на осигурувањето ќе го склучи со Сава осигурување а.д. Скопје (во понатамошниот текст: Осигурувач).
- (2) Овие услови се применуваат на договорите за осигурување на лица со исклучок на оние видови на договори за осигурување лица кои изрично ја исклучуваат примената на овие услови.

### ОСИГУРЕНИ ОПАСНОСТИ (РИЗИЦИ)

#### Член 2

- (1) Осигурувачот ги надоместува трошоците за породување (partus / caeserean) настанати во приватна здравствена установа, по избор на трудницата.

### ВИСИНА НА ОСИГУРИТЕЛНО ПОКРИТИЕ

#### Член 3

- (1) Висината на осигурителното покритие за трошоци за породување се одредува во полисата за осигурување.
- (2) Висината на осигурителното покритие претставува максимална обврска на осигурувачот по штетен настан и во годишен агрегат.

### ПОЧЕТОК И КРАЈ НА ОСИГУРИТЕЛНОТО ПОКРИТИЕ

#### Член 4

- (1) Обврската на осигурувачот од осигурувањето започнува по истек на 24-тиот час од тристотиот (300) ден од денот кој во полисата е означен како почеток на осигурувањето – ако до тој ден е платена премијата, а инаку по истек на 24-тиот час од денот на уплатата на премијата (каренца).
- (2) Обврската на осигурувачот престанува со истек на 24-тиот час од денот кој е означен како крај на траењето на осигурувањето.
- (3) Кај осигурувањата кај кои при обнова нема прекин во траењето на осигурувањето, осигурувањето се склучува без каренца.

### ВАЖНОСТ НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ

#### Член 5

- (1) На осигурувањата склучени по овие Посебни услови се применуваат и Општите услови за специјалистичко – амбулантско лекување, доколку не се во спротивност со овие Посебни услови.

### ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

#### Член 6

- (1) Овие Услови за осигурување се донесени на 31-та седница на Одборот на директори на Сава осигурување а.д. Скопје одржана на ден 06.06.2018 година. Овие услови влегуваат во сила и ќе се применуваат со денот на нивното донесување.

САВА осигурување а.д. Скопје  
Одбор на директори  
Претседател  
Рок Мољк